
ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Настан:	1-рв Симпозиум за лифтови и ескалатори
Име на настанот:	БЕЗБЕДНОСТ И МОДЕРНИЗАЦИЈА
Место:	Хотел МЕТРОПОЛ Охрид
Датум:	од 10-ти до 12-ти јуни 2019



ПОЧИТУВАНИ,

Чест ни е да ве поканеме на првиот меѓународен симпозиум за лифтови и ескалатори што ќе се одржи од 10-ти до 12-ти јуни во хотелот Метропол во Охрид. Организатор на овој симпозиум е **МЗЛ** – Македонското здружение за лифтови заедно со координаторите **ХУДИЗ** – Хрватското здружение за лифтови, **БАА** – Бугарското здружение за лифтови и Здружението за безбедност и здравје при работа **28-ми април** од Скопје.

Минатата година МЗЛ, БАА И ХУДИЗ потпишаа меморандум за соработка при што беше основана неформалната мрежа за соработка со назив SEELIFT Network (South-East Europe Lift Network) како јадро околу кое би се приклучиле и други здруженија, компании или невладини организации од регионот на југоисточна Европа и преку којашто би се разменуваале информации од областа на лифтовите и ескалаторите. Како резултат на оваа соработка, а по иницијатива на МЗЛ, потекна идејата за организирање на еден симпозиум на којшто би се сретнале и претставиле професионалците од регионот и на којшто би ги размениле своите искуства, проблеми, достигнувања, производи и знаење.

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО:

Тип на учество	Услуги - Пакети	Денови	Соби	Цена - денари
Фирми (Изложување)	Претставување услуги и/или производи на мали штандови за време на симпозиумот со вклучени 3 ПП сместувања на 2 претставника на фирмата.	3	-	49.000,00
Фирми (Спонзори)	Gold - Златен Претставување услуги и/или производи на мали штандови за време на симпозиумот со вклучени 3 ПП сместувања на 3 претставници на фирмата и рекламен простор во Зборникот на трудови.	-	-	92.000,00
	Silver - Сребрен Претставување услуги и/или производи на мали штандови за време на симпозиумот со вклучени 3 ПП сместувања на 2 претставника на фирмата и рекламен простор во Зборникот на трудови.	-	-	61.500,00
	Bronze - Бронзен Рекламен простор во Зборникот на трудови и 3 ПП сместувања на 1 претставник на фирмата.	-	-	31.000,00
Учесници со организациски пакет на услуги	Комплетно покриено сместување на база ПП со конференциски материјал и вклучени сите организирани настани.	3	Единична	19.700,00
			Двојна	16.500,00
		2	Единична	16.500,00
			Двојна	13.800,00
Учесници без организациски пакет на услуги	Комплетен конференциски материјал и вклучен ваучер за два ручека, свечена вечера и пијалоци за време на кафе паузите.	2	-	9.900,00



Во соработка со **Здружението за безбедност при работа 28-ми април од Скопје**, сите учесници на симпозиумот кои се стручни лица од областа на БЗР добиваат 20 поени и дополнителни 10 поени за изработен труд.

За учесниците, претставници на фирмите членки на МЗЛ, одобрен е попуст од 10% за сите типови на учество на симпозиумот.

ТЕМИ НА СИМПОЗИУМОТ:

- *Безбедноста при работата – БЗР во лифтовската дејност;*
- *Безбедноста на корисниците на лифтовите и ескалаторите;*
- *Модернизација на лифтовите;*
- *Примери за добра пракса за подобрување на безбедноста на лифтовите и ескалаторите;*
- *Европска и национална регулатива за лифтовите и ескалаторите.*

Краен рок за апстракт на трудови: 20-ти мај 2019;

Потврда за прифаќање на трудот: 21-ви мај 2019;

Краен рок за доставување на комплетни трудови: 31-ви мај 2019;

Издавање на програмата: 1-ви до 5-ти јуни 2019.

КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИИ:

МЗЛ Македонско здружение за лифтови

ул. Тодор Александров бр. 165 Скопје

web: www.mla.mk

e-mail: info@mla.mk

тел: +389 2 3222263

Андреј Ал-Асади

andrej.alasadi@mla.mk

+389 72 226330

Горан Сековски

goran.sekovski@mla.mk

+389 72 246777

Дополнителни информации на:

www.seelift.net

